



Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

31 декември 2014 година

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5
Извештај за промените во капиталот и резервите	7
Извештај за паричниот тек	11
Белешки кон финансиските извештаи	13
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	



Извештај на независните ревизори

До Раководството и единствениот содружник на
Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Grant Thornton DOO
M.H.Jasmin 52 v-1/7
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (2) 3214 700
F +389 (2) 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придржните финансиски извештаи на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје (“Штедилницата”) составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2014 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричниот тек за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 124.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Штедилницата.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека придржните финансиски извештаи, ја претставуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Штедилницата на ден 31 декември 2014 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2013 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 03 март 2014 година изразил мислење без резерва за истите.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилницата за 2014 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2014, во согласност со MCP 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 184 од 2014 година).

Наше мислење е дека историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2014 година.

Скопје,
06 март 2015 година

Грант Торнтон ДОО


Директор
Ружа Филипчева




Овластен ревизор
Сузана Ставриќ

Биланс на успех

	Белешка	во илјади Денари 2014	2013
Приходи од камата		26,182	28,535
Расходи за камата		(4,795)	(7,116)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	21,387	21,419
Приходи од провизии и надомести		4,569	3,130
Расходи за провизии и надомести		(447)	(483)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	4,122	2,647
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/ (расходи) од курсни разлики	10	(1)	(3)
Останати приходи од дејноста	11	415	910
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	38	852
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	-	-
Трошоци за вработените	14	(13,873)	(13,306)
Амортизација	15	(994)	(1,005)
Останати расходи од дејноста	16	(10,360)	(10,937)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка/ (загуба) пред оданочување		734	577
Данок на добивка	17	(198)	(146)
Добивка/ (загуба) за финансиската година од непрекинато работење		536	431
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*		-	-
Добивка/ (загуба) за финансиската година		536	431
Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на:[*]			
акционерите на Штедилницата		-	-
неконтролираното учество		-	-
Заработка по акција	41		
основна заработка по акција (во Денари)		-	-
разводната заработка по акција (во Денари)		-	-

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка

	Белешка	во илјади Денари	2014	2013
Добивка/(загуба) за финансиската година			536	431
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочувanje)				
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба			-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба			-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех			-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања			-	-
- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството	112		-	-
- намалување на ревалоризациска резерва, рекласификувано во Билансот на успех			-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови			-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови			-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех			-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење			-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење			-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24		-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех			-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех		112		-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		648	431	

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на: *

акционерите на Штедилницата неконтролираното учество

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Биланс на состојба

	Белешки	во илјади Денари	
		2014	2013
Активи			
Парични средства и парични еквиваленти	18	31,529	36,000
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	8,558	12,371
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	176,302	166,167
Вложувања во хартии од вредност	23	3,166	23,618
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според "методот на главнина")	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	10
Останати побарувања	25	163	258
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	112	-
Нематеријални средства	28	1,002	1,214
Недвижности и опрема	29	1,000	943
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупно актива		221,832	240,581
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Деривативни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	125,562	143,451
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	3,140	4,593
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	51	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	1,597	1,703
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		130,350	149,747

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешки	во илјади Денари	
		2014	2013
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	75,607	75,607
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		112	-
Останати резерви		15,227	14,796
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		536	431
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на Штедилницата		91,482	90,834
Неконтролирано учество *		-	-
Вкупно капитал и резерви		91,482	90,834
Вкупно обврски и капитал и резерви		221,832	240,581
Потенцијални обврски	42.1	-	-
Потенцијални средства		-	-

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на 26 февруари 2015 година.

Потпишани во име на Штедилницата од:


 м-р Елеонора Згоњанин
 Петровски
 Управител


 Јованка Тодорова
 Координатор за финансии


 Сашо Павловски
 Координатор за финансии

Извештај за промените во капиталот и резервите

Капитал	Ревалоризациски резерви						Задржана добивка		
	Ревалоризациска резерва	Резерва за предавања	Резерва за резерви	Останати резерви	Капитална компонента на хибридни финансиски резерви	Вкупно капитал и резерви, кој прилага лир.			
Други сопственикчики од средба	Ревалоризациска резерва	Резерва за заштита од курсни разлики	Резерва за резерви	Останати резерви	Законска резерва	Останати резерви	Расположена за ограничена распределба на акција.		
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Инструменти за предавања	Резерви	14,001	795			
На 1 јануари 2013 година, корекцији на почетната состојба	75,607	-	-	-	-	-			90,403
<u>На 1 јануари 2013 година, коректирано Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година Добивка/загуба за финансиската година</u>	<u>75,607</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,001</u>	<u>795</u>	<u>-</u>	<u>90,403</u>
<u>Останати добивки/(загуби) во периодот кој не се прикажуваат во Балансот на успех</u>							431		431
<u>Промени во објективната вредност на средствата расположиви за продажба</u>									
<u>Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на паричните текови</u>									
<u>Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење</u>									

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал	Ревалоризациски резерви	Останати резерви	Задржана добивка
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-
Одложени даночни (средства) обврски признаани во капиталот и резервите	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детали)	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаани во капиталот и резервите	-	-	-	-
Вкупно сопствена добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаани во капиталот и резервите:				
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-
Издадување за законска резерва	-	-	-	-
Издадување за останати резерви	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-
Покривање на затубата	-	-	-	-
Распределба во резерви по одлука на НБРМ	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаани во капиталот и резервите				
На 31 декември 2013 / 1 јануари 2014	75,607	-	-	-
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-
На 1 јануари 2014 година, коригирано	75,607	-	-	-
		795	(795)	
		14,796	431	90,834
		14,796	431	90,834

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал	Ревалоризациски резерви	Останати резерви	Задржана добивка
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година				
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	536 -
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на среќствата расположливи за продажба	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од него-вложување во странско работење	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обарски признаани во капиталот и резервите	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете деталино)	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признати во капиталот и резервите	-	112	-	112
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	112	-	536 -
				648 -

Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал	Ревалоризациски резерви	Останати резерви	Задржана добивка
Ревалоризациски резерви				
Ревалоризациска резерва за средствата	Резерва за средствата	Резерва за курсни раз. од размените	Останати резерви	Капитална компонента на хидридни фонди
Мени за ненаведените за сред. распределение	Мени за ненаведените за сред. распределение	Мени за заштита влож. во странското	Располочена за распределение	Опрачена припаѓа на акција
(Сопствени и чуждите акции)	Менти	ризиците	останати резерви	неизплатен резерв и
Запишан капитал од акции	Премии	Законска резерва	Делба акцион. на акција	Вкупно капитал и резерви
Трансакции со акционерите, признаани во капиталот и резервите:				
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-
Издвоување за законска резерва	-	-	-	-
Издвоување за останати резерви	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-
Покривање на затубата	-	-	-	-
Распределба во резерви по одлука на НБРМ	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаани во капиталот и резервите	На 31 декември 2014	75.607	112	(431)
			431	(431)
			15,227	536
			-	-
			91.482	91.482

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Извештај за паричниот тек

		во илјади Денари	
	Белешка	2014	2013
Паричен тек од основната дејност			
Добивка / (Загуба) пред оданочувањето		734	577
Коригирана за:			
Малцинското учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех *		-	-
<i>Амортизацијата на:</i>			
нематеријални средства		544	560
недвижности и опрема		450	445
<i>Капиталната добивка од:</i>			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		(2)	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
<i>Капиталната загуба од:</i>			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Приходи од камата		(26,182)	(28,535)
Расходи за камата		4,795	7,116
Нето расходи / (приходи) од тргуваче		-	-
<i>Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</i>		(38)	(852)
дополнителна исправка на вредноста		21,404	19,237
ослободена исправка на вредноста		(21,442)	(20,089)
<i>Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа</i>			
дополнителни загуби поради оштетување		-	-
ослободени загуби поради оштетување		-	-
<i>Посебна резерва</i>			
дополнителни резервирања		-	632
ослободени резервирања		-	(1,209)
Приходи од дивиденди		-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		(51)	18
Наплатени камати		26,110	28,649
Платени камати		(4,841)	(7,241)
Добивка/(Загуба) од дејноста пред промените во деловната актива		1,519	160
(Зголемување) / намалување на деловната актива:			
Средства за тргуваче		-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		4,000	(5,000)
Кредити на и побарувања од други комитенти		(10,139)	7,082
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		(112)	-
Задолжителна резерва во странска валута		-	-

	во илјади Денари	
	Година што завршува на	31 декември
	2014	2013
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	185	24
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	(17,845)	3,749
Останати обврски	(130)	188
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	(22,522)	6,203
(Платен) / поврат на данок на добивка	(137)	(69)
Нето паричен тек од основната дејност	(22,659)	6,134
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-	(4,707)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	20,452	-
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(332)	(463)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(483)	(207)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	2	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	19,639	(5,377)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(1,451)	(1,940)
Зголемување на обврските по кредити	-	-
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	(1,451)	(1,940)
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето зголемување / (намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(4,471)	(1,183)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	36,000	37,183
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	31,529
	36,000	

*Само за консолидирани финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1 **Вовед**

a) **Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: „Штедилницата“) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се извршуваат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Мито Хаџивасилев Јасмин 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 5 филијали.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придрожени претпријатија.

Штедилницата не котира на Македонската берза на хартии од вредност.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2014 изнесува 24 вработени (2013: 26 вработени).

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2014 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 27 февруари 2015 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи**Изјава за усогласеност**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), Законот за банки („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст „НБРМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 50/13, 110/13) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/10; 152/11; 54/12; 166/13), пропишани од страна на НБРМ и кои се во примена на 31 декември 2014 година.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Приложените финансиски извештаи се исказани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРМ.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Процenkите и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираниите сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 1г).

Финансиските извештаи на Штедилницата се подготвени во согласност со сметководствените политики објавени во Белешката 1 в) кон финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Приходи и расходи по основ на камата

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги во предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема во предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методата на ефективна каматна стапка. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

Износи исказани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се исказани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се исказуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Износи искажани во странска валута (продолжува)

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	2014	2013
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4814	61.5113
1 USD	50.5604	44.6284

Финансиски средства

Финансиските средства се класифицирани во следните категории: парични средства и парични еквиваленти, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и кредити на и побарувања од банки и комитенти. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање.

Финансиските средства се признаваат и депризнаваат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки кај НБРМ и орочени депозити во банки со доспеаност помала од 3 месеци од датумот на вложување.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање и вклучуваат краторочни државни записи во домашна валута издадени од Министерството за финансии во име на Владата на Република Македонија кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Штедилницата продаде или прекласифицира, повеќе од незначителен износ, односно повеќе од 10% од вкупните вложувања чувани до доспевање пред периодот на нивното доспевање, целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположиви за продажба. Овие хартии од вредност се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

Кредити одобрени од Штедилницата

Кредитите одобрени од Штедилницата се финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошопци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите по основ на кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради општетување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Штедилницата проценува месечно и на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на средствот и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се исказува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку исказаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2014 и 31 декември 2013.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединчните кредитни изложености (rizici) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместивата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)****Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжува)**

- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плакање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш месечно и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натамошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех.

Депризнавање на финансиски средства

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основ на кредити, останати обврски.

Депозити на комитенти

Депозити на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

Обврски по основ на кредити

Обврските по основ на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата помеѓу него приливате и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи ја методата на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Опрема

Опремата се евидентира според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Издатоците направени за замена на дел од опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настапуваат. Амортизацијата на опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на опремата е како што следи:

Компјутери	4 години
Моторни возила	4 години
Мебел и канцелариска опрема	4- 10години
Вложување во недвижности земени под закуп	5 години

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Опремата е предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниска метода на проценетиот век на траење кој изнесува 4 години. На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат било какви навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат било какви навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава веднаш како приход.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)****Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, како би се исполните обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депризнава од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика помеѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 5 години, должна е на крајот на петтата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депризнава при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

Политика за донација

Донација во сметководството се евидентира согласно Одлука на претставници на Единствен содружник и Основачот на Штедилницата.

Донациите кои во целост се состојат од канцелариска опрема се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донацији се третираат како разграничен приход во придржните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати деловни приходи.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)****Резервирања**

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрага проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги во предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бругто плати и нето платите се плаќаат од страна на Штедилницата во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови. Штедилницата во текот на 2014 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените

Штедилницата нема дефинирано планови за отпремнини при пензионирање или опции за наградување на 31 декември 2014 година. Раководството проценува дека сегашната вредност на идните обврски спрема вработените кои се однесуваат на бенефиции при пензионирањето и јубилејни награди не се материјално значајни на 31 декември 2014 и 2013 година.

Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку исказани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Даночниот расход за претходниот презентиран период, се пресметува по стапка од 10% на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку исказани приходи, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)****Оданочување (продолжува)**

Одложениот данок се признава на разликите помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

Наеми

Штедилницата зема недвижнини под закуп по основ на оперативни наеми. Расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од било какви даночни ефекти. Запишаниот капитал се исказува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со Одлука на Единствениот содружник, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, ако таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за трговски друштва или со Изјавата за основање на Штедилницата.

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)****Употреба на оценки и проценки (продолжува)**

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.

Исправка на вредноста на кредитите

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустриската.

Финансиска криза

Развојот на финансиските пазари може да влијае врз идните парични текови на Штедилницата во однос на она што би се очекувало при регуларен интерес на јавноста. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флукутации и дали таквите флукутации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Во текот на 2014 и 2013 година Штедилницата нема направено промена на сметководствените политики и оценки, ниту пак има корекција на грешки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени политики (продолжува)

f) Усогласеност со законската регулатива

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРМ.

Приложените финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРМ која е на сила на секој датум на билансот на состојба.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Македонија.

Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од Народна банка на Република Македонија во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност и ликвидноста на Штедилницата.

2 Управување со ризици

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, евалуација, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност, пазарниот ризик и оперативниот ризик.

2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполнi условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик. Кредитните изложености главно произлегуваат од активностите за кредитирање што резултираат во кредити.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола и се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатор за наплата, Координатор за извештаи и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изгответи од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Штедилницата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Штедилницата имплементира различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- *Жиранти и меници,*
- *Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали,*
- *Залог девизи,*
- *Залог депозит.*

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- *кредитната способност на клиентот;*
- *уредност во измирување на обврските од страна на клиентот и*
- *кавалитетот на обезбедувањето.*

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над правовите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 115,000 денари до 01.12.2014, над 130,000 денари од 01.12.2014. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединчна основа се утврдуваат преку евалуација на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединчна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под правовите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.

Индивидуално значајните изложености за кои не е одредена исправка на поединчна основа, а кои можат да се групираат во хомогени портфолија според сродност на кредитен ризик, истите се вклучуваат во групниот пристап на пресметка на исправката.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- *Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А*
- *Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б*
- *Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В*
- *Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г*
- *Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д*

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се испрепени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспособност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;
- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник. Штедилницата врши еднократно отпишување на долговите по основ потрошувачки кредити на кредитокорисници за кои има добиено акт од Министерот за финансии за стекнување на право на даночен кредит и врз основа на Акт за остварување на правото на еднократен отпис на долгот од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните согласно Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните.

Еднократен отпис се врши со бришење на долгот на должникот од евиденцијата на Штедилницата и евидентирање на побарување од Република Македонија по основ на даночен кредит кое може да изнесува најмногу до 10% од износот на отпишаниот долг.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управувачте со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)
A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредитни резерви и изложеност на кредитен ризик			Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање			Побарувања за промовизии и надомести			Останати побарувања			Вонбилиански изложености			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
80 илјади Денари																
I. Сметководствена																
вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста посебна резерва																
Сметководствена																
вредност на поединично значајни изложености, пред исправката на																
вредноста и посебната резерва на поединична основа																
категорија на ризик А	9,008	13,022	75,139	56,831	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	84,154	69,855
категорија на ризик Б	-	-	37,725	22,426	-	-	-	-	49	10	-	-	-	-	37,774	22,436
категорија на ризик В	-	-	12,089	27,056	-	-	-	-	51	11	-	-	-	-	12,140	27,067
категорија на ризик Г	-	-	2,207	1,357	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	2,215	1,359
категорија на ризик Д	-	-	7,654	8,234	-	-	-	-	94	130	-	-	-	-	7,748	8,364
(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединична основа)	(450)	(651)	(18,727)	(18,389)	-	-	-	-	(121)	(135)	-	-	-	-	(19,298)	(19,175)
Сметководствена																
вредност на значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединична основа	8,558	12,371	116,087	97,515	-	-	-	-	88	20	-	-	-	-	124,733	109,906

Сметководствена
вредност на изложености кои се оценуваат на група основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)**

Кредитен ризик (продолжува)

A. Анализа на вкупната изложеност на кредиттен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достапување		Гарични средства и гарични еквиваленти		Годобрувања за проризии и надомести		Останати побарувача		Вонбилиански изложенисти		Вкупно	
		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Кредити на и побарувача од банки	Кредити на и побарувача од други комитенти	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
во илјади Денари	поединично незначајни изложенисти (портфолио на мали кредити)	-	-	31,996	37,403	-	-	-	-	21	3	-	-
поединично значајни изложенисти кои не се оштетени на поединчена основа	(Исправка на вредноста и поседна резерва на Сметководствена вредност на изложенисти кои се оценчуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	21,779	24,876	-	-	-	-	2	-	-	-
				(1,067)	(1,319)					-	-	-	-
										(1,067)	(1,319)		
												23	3
												-	-
												52,708	60,960
												-	-
												52,731	60,963

II. Сметководствена вредност на изложености за кои низдвоена исправка на вредноста/посебна

резерва
достасани побарувања
старосна структура на
достасани побарувања
законите издвоено
исправка на вредноста
до 30 дена

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)
А. Анализа на еквипната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање	Парични средства и парични еквиваленти за провизии и надомести	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вонбалансни изложби	Вкупно
Кредитни на и побарувања од други комитенти						
2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
б) иплади Денери						
недостасани побарувања						
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-
останати побарувања	-	7,486	7,692	-	-	-
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	7,486	7,692	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	9,008	13,022	196,096	185,875	-	-
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	(450)	(651)	(19,794)	(19,708)	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	8,558	12,371	176,302	166,167	-	-
					- (121) (135)	- (20,365) (20,494)
					-	- 240,033 258,673
					-	- - 219,668 238,179

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен лизинг (продолжува)

Процентната стапка на објективната оценка на таблото е:

Б. Вредност на обезбедувањето (објектна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)
Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжува)

Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за штетување на група основа	Вредност на кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други компани	Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	Парични средства кои се чуваат до доспевање	Останати побарувања	Вонбилансни изложени	Вкупно
Вредност на обезбедувањето на кредитниот ризик (продолжува)							
00 илјади Денари	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1. Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
2. Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо или ограничени на сметки во Штедилницата)	-	-	-	-	-	-	-
3. Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
4. Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-
5. Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-
6. Гаранции од друштва за осигурување и пописи за осигурување	-	-	-	-	-	-	-
7. Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-
8. Гаранции од физички лица Запог на недвижен имот Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-
9. Запог на подвижен имот Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за штетување на група основа	-	4,427	3,692	-	4,427	3,692	-

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)**

Клиентен ризик (предупрежда)

B. Концептуалізація на краєдіїтичному рівні по сектанти // дійності

Следната таблица дава преглед на изложеността на Птеленницата на кредитите и залоги според евидентираниятите износи, категоризирани по индустриски сектори со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година:

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)**

Кредитен ризик (предолжува)

В. Концентрација на кредити

Ладодолжева)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжува)

	Вложувања во финансиски средства расположиви за продажба	Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доставување	Парични средства и парични за промизии еквиваленти и надомести			Останати побарувања	Вонбилансни изложености	Вкупно	
			2014	2013	2014	2013			
во илјади Денари	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
<i>Дејности на екстериторијални организации и тела Физички лица Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци</i>									
Вкупно	8,558	12,371	176,302	166,167	-	3,166	23,618	31,529	36,000
						113	23	-	-
								219,668	238,179

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)**

Клиентен ризик (предупрежда)

Романтическая литература

Следната таблица дава преглед на изложеността на кредитен ризик според евидентираниите износи, категоризирани по географски региони со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година:

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства како би излегла во пресрет на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на реинвестирање на доспеаните средства може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилница управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на доспеаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна на 31 декември 2014 и 2013 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во табелите не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРМ во износ од 3,134 илјади денари (2013: 3,555 илјади денари) од причина што истата не е на располагање за користење од страна на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
во илјади Денари**

	Помалку од 1 мес.	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес. мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
31 декември 2014							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	28,395	-	-	-	-	-	28,395
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	8	-	9,000	-	-	-	9,008
Кредити на и побарувања од други комитенти	8,246	12,035	63,470	47,352	62,865	2,184	196,152
Вложувања во хартии од вредност	-	-	3,230	-	-	-	3,230
Вложувања во придржани друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	155	-	-	-	-	-	155
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	36,804	12,035	75,700	47,352	62,865	2,184	236,940
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	9,324	16,282	70,166	24,132	5,658	-	125,562
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	270	255	768	853	994	-	3,140
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	51	-	-	-	-	-	51
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,574	-	23	-	-	-	1,597
Вкупно финансиски обврски	11,219	16,537	70,597	24,985	6,652	-	130,350
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	25,585	(4,502)	4,743	22,367	56,213	2,184	106,590

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)
Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
(продолжува)

во илјади Денари

31 декември 2013	Помалку од 1 мес.	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно							
Финансиски средства														
Парични средства и парични еквиваленти														
32,444	-	-	-	-	-	-	32,444							
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-							
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-							
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-							
Кредити на и побарувања од банки	22	4,000	9,000	-	-	-	13,022							
Кредити на и побарувања од други комитенти	8,131	12,582	68,232	43,312	52,368	1,330	185,955							
Вложувања во хартии од вредност	-	10,000	14,000	-	-	-	24,000							
Вложувања во придржени друштва	-	-	-	-	-	-	-							
Побарувања за данок на добивка (тековен)	10	-	-	-	-	-	10							
Останати побарувања	217	-	-	-	-	-	217							
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-							
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-							
Вкупно финансиски средства	40,824	26,582	91,232	43,312	52,368	1,330	255,648							
Финансиски обврски														
Обврски за тргување														
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-							
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-							
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-							
Депозити на други комитенти	14,569	28,528	66,445	30,127	3,782	-	143,451							
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-							
Обврски по кредити	343	322	838	1,084	2,006	-	4,593							
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-							
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-							
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-							
Останати обврски	1,703	-	-	-	-	-	1,703							
Вкупно финансиски обврски	16,615	28,850	67,283	31,211	5,788	-	149,747							
Вонбилиансни ставки														
Вонбилиансна актива	-	-	-	-	-	-	-							
Вонбилиансна пасива	-	-	-	-	-	-	-							
Рочна неусогласеност	24,209	(2,268)	23,949	12,101	46,580	1,330	105,901							

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флуктуираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитни маргини).

Каматен ризик

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки.

Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

Валутен ризик

Штедилницата е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на ниво на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/(Загуба) во илјади Денари	Сопствени средства во илјади Денари	Стапка на адекватност на капиталот 60 %	
			Активиа пондерирани според ризици во илјади Денари	
2014	536	90,946	212,778	43%
Износ пред анализи на чувствителност/ стрес тестови (31.12.2014)				
Ефекти од промена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	9,001	99,947	271,319	37%
Сценарио 1 (зголемување на кредитите на В, Г и Д за 70%)	(1,801)	89,145	260,517	34%
Сценарио 2 (зголемување на кредитите на В, Г и Д за 100%)	(6,430)	84,516	255,888	33%
Сценарио 3 (зголемување на кредитите на В, Г и Д за 150%)	(14,145)	76,801	248,172	31%
Ризик од промена на каматни стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(1,120)	89,826	212,778	42%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(2,810)	88,136	212,778	41%
Ризик од промена на пазарната цена каде вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управувачте со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)

	Ефекти од примена на сценарија	Стапка на адекватност на капиталот 60 %		
		Добивка/Загуба во штади Денари	Сопствени средства во штади Денари	Активиа пондерирани според ризици во штади Денари
2013	Износ пред анализи на чувствителност/ стрес тестови (31.12.2013)	431	90,403	190,117
	Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	8,999	99,402	245,623
	Сценарио 1 (зголемување на кредитите на В, Г и Д за 70%)	(5,855)	84,548	230,769
	Сценарио 2 (зголемување на кредитите на В, Г и Д за 100%)	(12,221)	78,182	224,402
	Сценарио 3 (зголемување на кредитите на В, Г и Д за 150%)	(22,831)	67,572	213,793
	Ризик од промена на каматни стапки	-	-	-
	Сценарио 1 (промена за 2%)	(1,638)	88,765	190,117
	Сценарио 2 (промена за 5%)	(4,103)	86,300	190,117
	Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-
	Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управувачте со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)
Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	2014		2013		Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)
	Состојба на 31 декември	Просечна вредност	Состојба на 31 декември	Просечна вредност		
Вредност изложена на ризик кај каматносните инструменти	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај иструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај соп- ственичките инструменти Варијанса (ефект на негирање)	-	-	-	-	-	-
Вкупно						

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргувanje)

А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2014 година

	Позиција	Валута	Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1,271
1.2	Нето пондерирана позиција за валута МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	(138)
2	Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		1,133
3	Сопствени средства		90,946
4	Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)		1,25%

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2013 година

	Позиција	Валута	Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1,856
1.2	Нето пондерирана позиција за валута МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	(207)
2	Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		1,649
3	Сопствени средства		90,403
4	Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)		1.82%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за трагување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

Табелата подолу ги анализира средствата и обврските на Штедилницата, групирани според очекуваната промена на каматните стапки на ден 31 декември 2014 и 2013 година (во илјади Денари).

Вкупно каматносни средства/ обврски	Над 5 години	Од 2 до 5 години	Од 1 до 2 години	Од 3 до 12 мес.	Од 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Вкупно до 1 месец	31 Декември 2014	Финансиски средства
									31,314
Парични средства и парични еквиваленти									
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	8,550					
Кредити на и побарувања од комитенти	6,454	11,234	49,617	44,947			59,707	2,102	174,061
Вложувања во хартии од вредност	-	-	3,166	-			-	-	3,166
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-			-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	37,768	11,234	61,333	44,947			59,707	2,102	217,091
Финансиски обврски									
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									
Депозити на банки	-	-	-	-			-	-	-
Депозити на други комитенти	8,416	16,282	70,166	24,132			5,658	-	124,654
Издадени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-			-	-	-
Обврски по кредити	266	255	768	853			994	-	3,136
Субординирани обврски и хибриидни инструменти	-	-	-	-			-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-			-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	8,682	16,537	70,934	24,985			6,652		127,790
Нето-билансна позиција	29,086	(5,303)	(9,601)	19,962			53,055	2,102	89,301
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-			-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-			-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	29,086	(5,303)	(9,601)	19,962			53,055	2,102	89,301
Вкупна нето позиција	29,086	(5,303)	(9,601)	19,962			53,055	2,102	89,301

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)
Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средство за трагување) (продолжува)
Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства/ обврски
31 декември 2013							
Финансиски средства	35,566	-	-	-	-	-	35,566
Парични средства и парични еквиваленти							
финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	3,800	8,550	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	11,743	54,151	89,291	2,483	147	12,350
Кредити на и побарувања од комитенти	6,480	9,920	13,698	-	-	-	164,295
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	23,618
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	42,046	25,463	76,399	89,291	2,483	147	235,829
Финансиски обврски							
финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	13,616	28,528	66,444	33,910	-	-	142,498
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	-
Издадени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	337	322	838	1,084	2,006	-	4,587
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомната каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	13,953	28,850	67,282	34,994	2,006	147	147,085
Нето-балансна позиција	28,093	(3,387)	9,117	54,297	477	147	88,744
Вонбалансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбалансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбалансна позиција	28,093	(3,387)	9,117	54,297	477	147	88,744
Вкупна нето позиција							

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

Табелите подолу ја претставуваат отворената девизна позиција на монетарните средства и обврски на Штедилницата по одделни валути на 31 декември 2014 и 2013 година.

	во илјади Денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
31 декември 2014						
Монетарни средства						
Парични средства и парични еквиваленти	31,529	-	-	-	-	31,529
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки	8,558	-	-	-	-	8,558
Кредити и побарувања од други комитенти	176,302	-	-	-	-	176,302
Вложувања во хартии од вредност	3,166	-	-	-	-	3,166
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	163	-	-	-	-	163
Заложени средства	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	219,718	-	-	-	-	219,718
Монетарни обврски						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	125,562	-	-	-	-	125,562
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	3,140	-	-	-	-	3,140
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	51	-	-	-	-	51
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,597	-	-	-	-	1,597
Вкупно монетарни обврски	130,350	-	-	-	-	130,350
Нето- позиција	89,368	-	-	-	-	89,368

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)
Валутен ризик (продолжува)

	во илјади Денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
31 декември 2013						
Монетарни средства						
Парични средства и парични еквиваленти						
Средства за тргување	36,000	-	-	-	-	36,000
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки	12,371	-	-	-	-	12,371
Кредити и побарувања од други комитенти	166,167	-	-	-	-	166,167
Вложувања во хартии од вредност	23,618	-	-	-	-	23,618
Вложувања во придрожени друштва	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	10	-	-	-	-	10
Останати побарувања	258	-	-	-	-	258
Заложени средства	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	238,424	-	-	-	-	238,424
Монетарни обврски						
Обврски за тргување						
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	143,451	-	-	-	-	143,451
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	4,593	-	-	-	-	4,593
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,703	-	-	-	-	1,703
Вкупно монетарни обврски	149,747	-	-	-	-	149,747
Нето- позиција	88,677	-	-	-	-	88,677

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и превземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

3 Адекватност на капиталот**Управување со капиталот**

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од Основен капитал (Тиер 1), кој што ја вклучува основна главнина, задржана добивка и резерви создадени од задржаната добивка. На 31 декември 2014 година Штедилницата има ревалоризациски резерви во дополнителен капитал (Тиер 2).

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни понderи на ризичност. Овие понderи го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

Стапка на адекватност на капиталот

Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) е подготвен во согласност со Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Адекватност на капиталот (продолжува)

Ред. Бр.	Опис	31 декември 2014	31 декември 2013
1	2	3	4
I АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК			
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	167,488	144,730
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	13,399	11,578
II АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК			
3	Агрегатна девизна позиција	-	-
4	Нето-позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	-	-
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	-	-
III АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК			
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	3,623	3,631
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	45,290	45,388
IV АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ			
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
V АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ			
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	17,022	15,209
VI СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА			
VII АДЕКАВТАНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)			
		43%	48%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Адекватност на капиталот (продолжува)

Извештај за сопствените средства

Ред. Бр.	ОПИС	31 декември 2014	31 декември 2013
Основен капитал			
	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	75,607	75,607
1	Номинална вредност	75,607	75,607
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	75,607	75,607
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
1	Премија	-	-
1.2.1	Премија од обични акции	-	-
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
2	Резерви и задржана добивка или загуба	15,227	14,796
2.1	Резервен фонд	15,227	14,796
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	-	-
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
2.4	Тековна добивка	-	-
3	Позиции како резултат на консолидација	-	-
3.1	Малцинско учество	-	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-	-
3.3	Останати разлики	-	-
4	Одбитни ставки	-	-
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
4.2	Откупени сопствени акции	-	-
4.3	Нематеријални средства	-	-
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
4.5	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-
4.7	Други одбитни ставки	-	-
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	90,834	90,403
Дополнителен капитал			
	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата врз основа на овие акции	-	-
5	Номинална вредност	-	-
5.2	Премија	-	-
6	Ревалоризациски резерви	112	-
7	Хибридни инструменти	-	-
8	Субординирани инструменти	-	-
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	-	-
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ	112	-
	<i>Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал</i>	-	-
10	Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
11	Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10	-	-
12	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти коишто надминуваат 10% од (И+ИИ)	-	-
13	Вложувања во капиталот на друштвата за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-	-
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои Штедилницата поседува над 10% од нивниот капитал	-	-
15	Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски инситуции	-	-
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	-	-
IV	Основен капитал по одбитните ставки	90,834	90,403
V	Дополнителен капитал по одбитните ставки	112	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Извештај за сопствените средства (продолжува)
Сопствени средства

VI	Основен капитал	90,834	90,403
VII	Дополнителен капитал	112	-
VIII	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	90,946	90,403

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**4 Известување според сегментите**

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2014 и 2013 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски друштва
- држава
- останати значајни оперативни сегменти.

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2014 и 2013 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Македонија.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Известување според сегментите (продолжува)

A. Оперативни сегменти

						Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
во илјади Денари	Работа со население	Работа со финансијски друштва	Држава	Вработени				
2014								
Нето-приходи/(расходи) од камата	20,013	955	419	-	-	-	-	21,387
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	4,569	(352)	-	-	(95)	-	-	4,122
Нето-приходи од трушување	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	334	-	-	-	81	-	-	415
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	24,916	603	419	-	(14)	-	25,924	
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(163)	201	-	-	-	-	-	38
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	(994)	(994)	
Трошоци за преструктуирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	(13,873)	-	(10,361)	(24,234)	
Вкупно расходи по сегмент	(163)	201	-	(13,873)	-	(11,355)	(25,190)	
Финансиски резултат по сегмент	24,753	804	419	(13,873)	(14)	(11,355)	734	
Данок од добивка							(198)	
Добивка/(загуба) за финансиската година							536	
Вкупна актива по сегмент	176,302	39,872	3,166	-	-	-	219,340	
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	2,492	2,492	
Вкупна актива							221,832	
Вкупно обврски по сегмент	125,562	3,140	-	1,131	-	-	129,833	
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	517	517	
Вкупно обврски							130,350	

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Известување според сегментите (продолжува)
A. Оперативни сегменти (продолжува)

во илјади Денари	Работа со финанси- ску насе- ление	Работа со финанси- ску друштва	Држава	Вработени	Сите остан- ати незнач- ајни опера- тивни сегмен- ти		Неало- цирано	Вкупно
2013								
Нето-приходи/(расходи) од камата	19,406	1,225	788	-	-	-	-	21,419
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	3,130	(345)	-	-	(138)	-	-	2,647
Нето-приходи од тргуваче	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	864	-	-	-	46	-	-	910
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	23,400	880	788	-	(92)	-	24,976	
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1,423	(571)	-	-	-	-	-	852
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	(1,005)	(1,005)	
Трошоци за преструктуирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	(13,306)	-	(10,940)	(24,246)	
Вкупно расходи по сегмент	1,423	(571)	-	(13,306)	-	(11,945)	(24,399)	
Финансиски резултат по сегмент	24,823	309	788	(13,306)	(92)	(11,945)	577	
Данок од добивка							(146)	
Добивка/(загуба) за финансиската година							431	
Вкупна актива по сегмент	166,167	47,941	23,618	-	-	-	-	237,726
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	2,855	2,855	
Вкупна актива							240,581	
Вкупно обврски по сегмент	143,451	4,593	-	1,070	-	-	-	149,114
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	633	633	
Вкупно обврски							149,747	

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Известување според сегментите (продолжува)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти

Оперативни сегменти
во илјади Денари

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**Известување според сегментите (продолжува)
В. Географски подрачја**

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**a) Парични средства и парични еквиваленти**

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната фер вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

б) Кредити на и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради општетувања. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност.

в) Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата во најголем дел се со прилагодлива (променлива) каматна стапка и мал дел со фиксна каматна стапка . Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност.

г) Вложување во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматоносни средства кои се чуваат до доспевање. Објективната вредност на овие финансиски средства соодветствува со нивната сметководствена вредност, со оглед на тоа што е утврдена врз основа на дисконтираниите парични текови.

д) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

ѓ) Депозити на банките

Поради незначителниот ризик од промена на вредност, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

е) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност.

ж) Обврски по кредити

Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

з) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)
A. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	31,529	31,529	36,000	36,000
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	8,558	8,558	12,371	12,371
Кредити на и побарувања од други комитенти	176,302	176,302	166,167	166,167
Вложувања во хартии од вредност	3,166	3,166	23,618	23,618
Вложувања во придржени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	10	10
Останати побарувања	163	163	258	258
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	125,562	125,562	143,451	143,451
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	3,140	3,140	4,593	4,593
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	51	51	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	1,597	1,597	1,703	1,703

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)**Б.Ниво на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна**вредност**Б1. Ниво на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна**вредност*

<i>во илјади Денари</i>	<i>Белешка</i>	<i>Ниво 1</i>	<i>Ниво 2</i>	<i>Ниво 3</i>	<i>Вкупно</i>
2014					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)**Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна**вредност (продолжува)**Б1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна**вредност (продолжува)*

во илјади Денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
2013					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)
Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективната вредност

	2014	2013		
во илјади Денари	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Трансфери од Ниво1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување				
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни обврски чuvани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Б.Нива на обективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по обективна

Б3.Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени со Нисе?

	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, располо- жливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
Сре. за тргу- вање	Состојба на 1 јануари 2014					
	Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-
	- Билансот на успех	-	-	-	-	-
	- Останати добривки/(загуби) во периодот кој не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-
	Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-
	Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-
	Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-
	Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-
	Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-
	Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-
	Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	-
	Вкупно добривки/(загуби) призн. во Билансот на успех за финан. средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2014	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Обективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нива на обективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по обективна

Б3.Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3 (продолжува)

	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, расположиви за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргувanje	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
<i>во илјади Денари</i>						
Состојба на 1 јануари						
2013						
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
- Останати добривки/(загуби) во периодот кој не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од)	-	-	-	-	-	-
Ниво 3	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31						
декември 2013						
Вкупно добривки/(загуби) призн. во Билансот на успех за финан. средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

6 Нето-приходи/(расходи) од камата

A.Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	2014	2013
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	626	696
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	348	556
Кредити на и побарувања од комитенти	23,647	25,429
Вложувања во хартии од вредност	419	788
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(76)	(82)
Наплатени претходно отпишани камати	1,218	1,148
Вкупно приходи од камата	26,182	28,535

Расходи за камата

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	4,776	7,089
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	19	27
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	4,795	7,116
Нето- приходи(расходи) од камата	21,387	21,419

B.Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	2014	2013
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	419	788
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	974	1,252
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	23,647	25,429
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(76)	(82)
Наплатени претходно отпишани камати	1,218	1,148
Вкупно приходи од камата	26,182	28,535

Расходи за камата

Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	19	27
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	4,776	7,089
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	4,795	7,116
Нето- приходи(расходи) од камата	21,387	21,419

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

A.Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	2014	2013
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	4,569	3,130
Платен промет		
- во земјата	-	-
- со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	4,569	3,130
Расходи од провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
- во земјата	317	260
- со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	95	138
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	35	85
Вкупно расходи од провизии и надомести	447	483
Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести	4,122	2,647

B.Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	2014	2013
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	4,569	3,130
Нерезиденти	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	4,569	3,130
Расходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	352	345
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	95	138
Вкупно расходи од провизии и надомести	447	483
Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести	4,122	2,647

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

8 Нето-приходи од тргуваче

	2014	2013
Средства за тргуваче		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргуваче	-	-
Приходи од камата од средствата за тргуваче	-	-
Обврски за тргуваче		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргуваче на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргуваче на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргуваче	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргуваче на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргуваче	<hr/>	<hr/>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

9 Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

2014

2013

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа

- реализирана
- нереализирана

Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

2014

2013

Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа

Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа

- курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа
- курсни разлики на посебна резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа

- останати курсни разлики на нето основа

(1)

(3)

Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики

(1)

(3)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

11 Останати приходи од дејноста

	2014	2013
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
- недвижности и опрема	-	-
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	193	151
Наплатени претходно отишани побарувања		
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
- vonбилиански кредитни изложености	-	-
- потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
- пензии и други користи за вработените	-	-
- преструктуирања	-	-
- неповолни договори	-	-
- останати резервирања	-	577
Останато		
- приходи од наплатени штети од осигурување	78	40
- останато	144	142
Вкупно останати приходи од дејноста	415	910

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа

	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во фин. средства кои се чуваат до достапување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
2014						
Исправка на вредноста на поединачна основа						
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	3 (204)	19,097 (18,694)	-	-	198 (187)	-
Исправка на вредноста на групна основа	403	-	-	-	11	-
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	2,103 (2,355)	-	-	3 (2)	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	(252)	-	-	-	1	(251)
					12	(38)
2013						
Исправка на вредноста на поединачна основа						
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	642 (71)	15,530 (16,807)	-	-	54 (80)	-
Исправка на вредноста на групна основа	571	(1,277)	-	-	(26)	-
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	3,011 (3,131)	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	571	(1,397)	-	-	(26)	(852)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

14 Трошоци за вработените

	2014	2013
Краткорочни користи за вработените		
- Плати	10,115	9,844
- Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	3,409	3,387
- Краткорочни платени отсуства	-	-
- Трошоци за привремено вработување	-	-
- Удел во добивката и награди	-	-
- Немонетарни користи	-	-
	13,524	13,231
Користи по престанокот на вработувањето		
- Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
- Користи при пензионирањето	-	-
- Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
- Зголемување на обврската за други долгочарни користи	-	-
- Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
Користи поради престанокот на вработувањето		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	349	75
	349	75
Вкупно трошоци за вработените	13,873	13,306

Штедилницата во текот на 2014 година, согласно прописите исплати регрес за годишен одмор на вработените.

15 Амортизација

	2014	2013
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	544	560
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	-	-
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-	-
	544	560
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	-	-
Транспортни средства	5	9
Мебел и канцелариска опрема	403	422
Останата опрема	7	14
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	35	-
	450	445
Вкупно амортизација	994	1,005

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

16 Останати расходи од дејноста

	2014	2013
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	766	994
Премии за осигурување на имотот и на вработените	148	232
Материјали и услуги	5,160	5,388
Административни и трошоци за маркетинг	1,502	1,457
Останати даноци и придонеси	214	247
Трошоци за кирии	2,419	2,400
Трошоци за судски спорови	114	145
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
- недвижности и опрема	-	-
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Расходи од почетно признавање на преземени средства	-	-
Останато	37	74
Вкупно останати расходи од дејноста	10,360	10,937

17 Данок на добивка

A. Расходи/ приходи за тековен и одложен данок

	2014	2013
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	198	146
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	198	146
Одложен данок на добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	198	146

	2014	2013
Тековен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	198	146
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	198	146
Одложен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	198	146

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Данок на добивка (продолжува)

Б.Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %		во %	
	2014		2013	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	734	-	577
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10.0%	73	-	-
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	17.0%	125	25.3%	146
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	-	198	-	146
Просечна ефективна даночна стапка	27.0%	-	25.3%	-

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

	2014			2013		
	пред оданочување	(расход)/погодок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/погодок на добивка	намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придрожените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

18 Парични средства и парични еквиваленти

	2014	2013
Парични средства во благајна	215	430
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	3,134	3,555
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	-	-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	28,180	32,011
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на доспевање до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	4
(Исправка на вредноста)	-	-
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	31,529	36,000
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	31,529	36,000

	2014	2013
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отписани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

На задолжителната резерва во денари во текот на 2014 година не се пресметува камата (2013: 1% годишно).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

19 Средства за тргувanje

A. Структура на средствата за тргувanje според видот на финансискиот инструмент

	2014	2013
Хартии од вредност за тргувanje		
Должнички хартии од вредност за тргувanje		
- Благајнички записи за тргувanje	-	-
- Државни записи за тргувanje	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти за тргувanje		
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргувanje		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргувanje	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Средства за тргувanje (продолжува)

Б. Прекласифицирани средства за тргувanje
Б1. Состојба на прекласифицираните средства за тргуване

	2014	2013			
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2014	објективна вредност на 31.12.2014	сметководствена вредност на 31.12.2013	објективна вредност на 31.12.2013
Средства за тргуване прекласифицирани во 2014 во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства за тргуване прекласифицирани во 2013 во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Средства за тргување (продолжува)

Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува)
Б2. Добивки и загуби од прекласификацираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2013		Останати добивки/ (загуби) 2013
	Биланс на успех 2014	Биланс на успех 2013	
Период пред прекласификација			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расpolожливи за продажба			
- нето-приходи од тргување			
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки			
- нето-приходи од тргување			
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти			
Период по прекласификација			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расpolожливи за продажба			
- приходи од камата			
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа			
- промени во објективната вредност, на нето основа			
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки			
- приходи од камата			
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа			
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти			
- приходи од камата			
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа			

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Средства за тргување (продолжува)

Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува)

Б3. Добивки или заезби кои би биле признаани во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

прекласифицирани во текот на 2013

Биланс на успех 2014

Биланс на успех 2014

Биланс на успех 2013

Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба

- нето-приходи од тргување

Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки

- нето-приходи од тргување

Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти

- нето-приходи од тргување

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех,
 определени како такви при почетното признавање**

	2014	2013
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
- Благајнички записи	-	-
- Државни записи	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
 Котирани	 -	 -
Некотирани	-	-
 <i>Сопственички инструменти</i>	 -	 -
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
 Котирани	 -	 -
Некотирани	-	-
 Кредити на и побарувања од банки	 -	 -
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
 Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	 -	 -
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	2014	2013		
	Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
A. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.1 Според видот на променливата				
Деривати чувани за управување со ризик				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2 Според видот на заштита од ризик				
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B. Вградени деривати				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

22 Кредити и побарувања
22.1 Кредити на и побарувања од банки

		2014		2013
		краткорочни	долгорочни	краткорочни
Кредити на банки		-	-	-
- домашни банки		-	-	-
- странски банки		-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување				
над три месеци	9,000	-	13,000	-
- домашни банки	9,000	-	13,000	-
- странски банки	-	-	-	-
Repo		-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања		-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	8	-	22	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки				
пред исправката на вредноста	9,008	-	13,022	-
(Исправка на вредноста)	(450)	-	(651)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки				
намалени за исправката на вредноста	8,558	-	12,371	-

		2014	2013
Движење на исправката на вредноста			
Состојба на 1 јануари		651	80
Исправка на вредноста за годината			
- дополнителна исправка на вредноста	3	642	
- (ослободување на исправката на вредноста)	(204)	(71)	
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	
Ефект од курсни разлики	-	-	
(Отпишани побарувања)	-	-	
Состојба на 31 декември	450	651	

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити и побарувања (продолжува)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

A.Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	2014	2013	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва						
- побарувања по главница	-	-	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-	-	-
Држава						
- побарувања по главница	-	-	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата						
- побарувања по главница	-	-	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки						
- побарувања по главница	-	-	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-	-	-
Домаќинства						
- побарувања по главница	-	-	-	-	-	-
станбени кредити	-	-	-	-	-	-
потребувачки кредити	28,794	143,567	33,426	129,323	-	-
автомобилски кредити	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-	-	-
други кредити	1,355	21,362	1,443	20,750	-	-
- побарувања врз основа на камати	1,018	-	933	-	-	-
Нерезиденти, освен банки						
- побарувања по главница	-	-	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-	-	-
Тековна достасаност	52,576	(52,576)	53,088	(53,088)	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	83,743	112,353	88,890	96,985		
(Исправка на вредноста)	(10,986)	(8,808)	(11,589)	(8,119)		
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	71,544	104,758	77,301	88,866		

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

*Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)
 А.Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжува)*

	2014	2013
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	18,389	19,673
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	19,097	15,530
- (ослободување на исправката на вредноста)	(18,694)	(16,807)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(63)	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отписани побарувања)	(2)	(7)
Состојба на 31 декември	18,727	18,389
Движење на исправката на вредноста на групна основа		
Состојба на 1 јануари	1,319	1,439
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	2,103	3,011
- (ослободување на исправката на вредноста)	(2,355)	(3,131)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отписани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	1,067	1,319
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	19,794	19,708

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	2014	2013
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-
- Парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Штедилницата)	7,507	7,692
- Државни хартии од вредност	-	-
- Државни безусловни гаранции	-	-
- Банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	153,119	143,337
Залог на недвижен имот	-	-
- Имот за сопствена употреба (станови,куќи)	-	-
- Имот за вршење дејност	-	-
Залог на подвижен имот	-	-
Останати видови обезбедување	15,676	15,138
Необезбедени	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	176,302	166,167

Ризици и неизвесности

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на било какви промени на пазарот и економијата во целина. Некои од превземените мерки се: зајакнување на процесот на мониторинг на големите комитенти и индустриски гранки спрема кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа помеѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата за 2015 година и понатаму.

Со состојба 31 декември 2014 година, нефункционалните кредити вклучени во кредитите и побарувањата по комитенти изнесуваат 10,350 илјади денари (2013: 10,113 илјади денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

23 Вложувања во хартии од вредност
23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	2014	2013
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
 Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
 Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	-	-
	-	-

	2014	2013
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отписани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Б/Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б1. Состојба на прекласифицираниот средствата расположливи за продажба

2014

прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Сметководствена вредност на 31.12.2014	објективна вредност на 31.12.2014	Сметководствена вредност на 31.12.2013
-	-	-	-

**Средства рас положливи за
продажба прекласифиирани во
2014 во:**

- кредити и побарувања од банки
- кредити и побарувања од други комитенти

**Средства рас положливи за
продажба прекласифиирани во
2013 во:**

- кредити и побарувања од банки
- кредити и побарувања од други комитенти

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Б.Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Б2.Добивки и загуби од прекласификацираните средства расположливи за продажба

Останати добивки/ (загуби)
(тековна)

Останати добивки/ (загуби)
(претходна)

Биланс на успех (тековна)

Биланс на успех (претходна)

Период пред прекласификација

Средства расположливи за продажба
прекласифицирани во кредити и побарувања од
банки

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето основа

- промени во објективната вредност, на нето
основа
Средства расположливи за продажба
прекласифицирани во кредити и побарувања од
други комитенти

- приход од камата
- исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето основа
- промени во објективната вредност, на нето
основа

Период по прекласификација

Средства расположливи за продажба
прекласифицирани во кредити и побарувања од
банки

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето основа
- износ расчитен од ревалоризациски резерви
Средства расположливи за продажба
прекласифицирани во кредити и побарувања од
други комитенти

- приходи од камата
- исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето основа
- износ расчитен од Ревалоризациски резерви

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Б.Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Б3.Добивки или загуби кои би биле признаани доколку средствата не биле прекласифицирани

Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	Биланс на успех (тековна)	Останати добивки/загуби) (тековна)	Останати добивки/загуби) (претходна)
- приходи од камата	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на него основа	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на него основа	-	-	-
- промени во објективната вредност, на него основа	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

	2014	2013
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	3,166	23,618
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	3,166	23,618
 Котирани		
Некотирани	3,166	23,618
 Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање пред исправката на вредноста	3,166	23,618
<i>(Исправка на вредноста)</i>	-	-
 Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање намалени за исправката на вредноста	3,166	23,618
 Движење на исправката на вредноста	2014	2013
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
<i>(Отписани побарувања)</i>	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

Државните записи во износ од 3,166 илјади денари (2013:23,618 илјади денари) издадени од Министерство за финансии се со рок на достасување од 6-12 месеци (2013: 3-6 месеци) и каматни стапки во висина од 3.15% - 4.25% годишно (2013: од 3.15% - 3.60% годишно).

24 Вложувања во подружници и во придрожени друштва

A.Процент на учеството на Штедилницата во подружници и во придрожени друштва

Назив на подружниците и на придрожените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас		во %
		2014	2013	2014	2013	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

B.Финансиски информации за придрожените друштва – 100 проценти

Назив на придрожените друштва	Вкупна активи	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/ (загуба) за финансиска та година
2014	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

25 Останати побарувања

	2014	2013
Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	24	69
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	234	158
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато		
Ситен инвентар	13	43
Други побарувања	13	123
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	284	393
(Исправка на вредноста)	(121)	(135)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	163	258

Движење на исправката на вредноста

	2014	2013
Состојба на 1 јануари	135	161
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	201	54
- (ослободување на исправката на вредноста)	(189)	(80)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(26)	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отписани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	121	135

26 Заложени средства

	2014	2013
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2013						
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-
преземени во текот на годината	-	-	-	-	140	140
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	140	140
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2013	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	28	28
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	28	28
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2013	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2014	-	-	-	-	112	112

Со состојба на 31 декември 2014 година, преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна сметководствена вредност од 112 илјади Денари (2013: нема). Нивната објективна вредност на 31 декември 2014 година изнесува 140 илјади Денари (2013: нема).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илијади Денари освен Доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални спадствиа

На ден 31 декември 2014 година, нематеријалните средства во целост се состојат од купен софтвер од надворешни добавувачи. Промените во свидетелскиот вредност за разгледуваите периоди се како што следи:

А.Усогласување на сегашната сметководствена вредност

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални средства (продолжува)
A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

						Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
Интерио рвинен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални и средства	Нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка			
-	-	-	-	-	-	-	-	1,940
-	1,940 560	-	-	-	-	-	-	560
Амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2013								
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на	-	-	-	-	-	-	-	-
годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради	-	-	-	-	-	-	-	-
ощтетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отгување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013		2,500						
Состојба на 1 јануари 2014	-	2,500	-	-	-	-	-	2,500
амортизација за годината	-	544	-	-	-	-	-	544
загуба поради оштетување во текот на	-	-	-	-	-	-	-	-
годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради	-	-	-	-	-	-	-	-
ощтетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отгување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014		3,044						
Сегашна сметководствена вредност								
на 1 јануари 2013	-	-	-	-	-	-	-	1,311
на 31 Декември 2013		1,214						1,214
на 31 Декември 2014		1,002						1,002

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

		Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовкa	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во земени под закуп	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп
Сегашна сметководствена вредност на:								
На 31 Декември 2013		-	-	-	-	-	-	-
На 31 Декември 2014		-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2014 и 2013 година, Штедилницата нема нематеријални средства кадепшто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

29 Недвижности и опрема

A. Усогласување на сегашната сметководствена ередност

Набавна вредност	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата под подготовка	Недвижности и опрема во подготвка	Вложување во недвижностите и опремата под земени под закуп
Состојба на 1 јануари 2013	-	-	1,666	6,684	416	-	-	8,766
Зголемувања преку деловни комбинации (отгубување и расходување) (отгубувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба) пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба останати преноси	-	-	-	(54)	-	-	-	(54)
Состојба на 31 Декември 2013	-	-	1,666	6,837	416	-	-	8,919
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	1,666	6,837	416	-	-	8,919
Зголемувања преку деловни комбинации (отгубување и расходување) (отгубувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба) пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба останати преноси	-	-	-	(231)	(45)	-	-	(276)
Состојба на 31 Декември 2014	-	-	1,666	6,822	428	-	-	9,150

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности и опрема (продолжува)
А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност(продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебели и канцелар. Опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовкa	Вложување во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2013	-	-	1,652	5,548	385	-	-	-	7,585
амортизација за годината	-	-	9	422	14	-	-	-	445
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	(54)	-	-	-	-	(54)
(откупување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	1,661	5,916	399	-	-	-	-	7,976
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	1,661	5,916	399	-	-	-	7,976
амортизација за годината	-	-	5	403	7	-	-	35	450
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	(231)	(45)	-	-	-	(276)
(откупување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	1,666	6,088	361	-	-	35	8,150	
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2013	-	14	1,136	31	-	-	-	-	1,181
на 31 декември 2013	-	5	921	17	-	-	-	-	943
на 31 Декември 2014	-	734	67	-	-	-	199	1,000	

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности и оплата (погодружава)

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, сите несвржности и опрема се во сопственост на Штедилницата. Штедилницата нема оптоварувања врз несвржностите и опремата.

Б. Сметководствена вредност на ставките на обезбедување за обврските на Штедилницата

ВЛОЖУВАЊЕ ВО

Сегашна сметководствена вредност на:		На 31 Декември 2013	На 31 Декември 2014
Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. опрема
			Останата опрема
			Недвижности и опрема под готвотва
			и опремата
			недвижностите и опремата под земени под закул
			Вкупно

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	2014	2013
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	10
Обврски за данок на добивка (тековен)	51	-
	51	10

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	2014	2013		2014	2013	
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа
Дериватни средства чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

B. Непризнаени одложени даночни обврски

	2014	2013
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)
 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжува)

B. Усогласувањето на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Признаени во текот на
годината во:

	Состојба на 01 јануари	билиансот на успех	капиталот	Состојба на 31 декември
2014				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
2013				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

A. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	2014	2013
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

B. Група за отуѓување

	2014	2013
Група на средства за отуѓување	-	-
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придржениите друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

	2014	2013
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

C. Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	2014	2013
Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група на отуѓување	-	-
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

32 Обврски за тргуваче

	2014	2013
Депозити на банки		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	<hr/>	<hr/>
	-	-
Депозити на други комитенти		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	<hr/>	<hr/>
	-	-
Издадени должнички хартии од вредност		
- Инструменти на пазарот на пари	-	-
- Сертификати за депозит	-	-
- Издадени обврзници	-	-
- Останато	<hr/>	<hr/>
	-	-
Останати финансиски обврски	<hr/>	<hr/>
	-	-
Деривати за тргуваче		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на MCC 39	-	-
	<hr/>	<hr/>
Вкупно обврски за тргуваче	<hr/>	<hr/>
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	Сегашна сметководств- на вредност	2014 договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководств- на вредност	2013 Договорна вредност, платлива на достасување
Депозити на банки				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Депозити на други комитенти				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Издадени должнички хартии од вредност				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Субординирани обврски	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Останати финансиски обврски	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

34 Депозити

34.1 Депозити на банки

		2014		2013
		краткорочни	долгорочни	краткорочни
Тековни сметки				
- домашни банки		-	-	-
- странски банки		-	-	-
Депозити по видување				
- домашни банки		-	-	-
- странски банки		-	-	-
Орочени депозити				
- домашни банки		-	-	-
- странски банки		-	-	-
Ограничени депозити				
- домашни банки		-	-	-
- странски банки		-	-	-
Останати депозити				
- домашни банки		-	-	-
- странски банки		-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
- домашни банки		-	-	-
- странски банки		-	-	-
Тековна достасаност		-	-	-
Вкупно депозити на банки		-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Депозити (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Држава	-	-	-	-
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-	-	-
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки	-	-	-	-
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Домаќинства				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	3,016	-	2,005	-
- Орочени депозити	32,918	71,787	36,798	82,853
- Ограничени депозити	2,222	14,711	5,057	15,785
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	908	-	953	-
	39,064	86,498	44,813	98,638
Нерезиденти, освен банки				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Тековна достасаност	56,708	(56,708)	64,728	(64,728)
Вкупно депозити на други комитенти	95,772	29,790	109,541	33,910

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

35 Издадени должнички хартии од вредност

	2014	2013
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

36 Обврски по кредити

A. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и сектор на давателот

	2014		2013
	краткорочни	долгорочни	краткорочни
	долгорочни		
Банки			
- резиденти			
Обврски по кредити	12	-	17
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
- нерезиденти	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
Нефинансиски друштва			
Обврски по кредити	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
-	-	-	-
Држава			
Обврски по кредити	-	3,124	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	4	-	6
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата			
Обврски по кредити	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки			
Обврски по кредити	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки			
- Нефинансиски друштва			
Обврски по кредити	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
- Држава			
Обврски по кредити	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
- Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата			
Обврски по кредити	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
- Финансиски друштва, освен банки			
Обврски по кредити	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
- Домаќинства			
Обврски по кредити	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-
Тековна достасаност	1,277	(1,277)	1,480
Вкупно обврски по кредити	1,293	1,847	1,503
			3,090

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Обврски по кредити (продолжува)
Б. Обврски по кредити според кредитобарателот

		2014		2013
		краткорочни	долгорочни	краткорочни
<i>Домашни извори:</i>				
МБПР	4	3,124		6
Комерцијална Банка	12	-		17
	16	3,124		23
<i>Странски извори:</i>				
—	-	-		-
—	-	-		-
—	-	-		-
Тековна достасаност	1,277	(1,277)		1,480
Вкупно обврски по кредити	1,293	1,847		1,503
				3,090

На 29 декември 2003 година, Штедилницата склучи договор за рамковен комисионен кредит во износ од ЕУР 200,000 со Шпаркасе банка АД, Скопје за пласман на средствата од кредитната линија на ИФАД – 2, за поддршка на земјоделието во Република Македонија. Кредитот достасува за враќање согласно кумулативните амортизациони планови и има камата од 1.3% годишно.

37 Субординирани обврски

	2014	2013
Обврски по субординирани депозити	-	-
<u>Обврски врз основа на камати</u>	-	-
	-	-
Обврски по субординирани кредити	-	-
Прва Инвестициона Банка АД Софија	-	-
<u>Обврски врз основа на камати</u>	-	-
	-	-
Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност	-	-
<u>Обврски врз основа на камати</u>	-	-
	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
Вкупно субординирани обврски	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

38 Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбалансни кредитни изложе- ности	Резервирања за погенцијалните обврски врз основа на судиски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработе- ниште	Резервирања за преструктуирање- то	Резервирања за непловотните договори	Останати резерви- рања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2013 дополнителни резервирања во текот на годината (искористени резервирања во текот на годината) (ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	577	577
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	632	632
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 дополнителни резервирања во текот на годината (искористени резервирања во текот на годината) (ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

39 Останати обврски

	2014	2013
Обврски кон добавувачите	274	220
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизии и надомести	79	43
Пресметани трошоци	-	-
Разграничен приходи од претходна година	29	24
Краткорочни обврски кон вработените	1,131	1,070
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато:		
Уплати од кредити во судски спорови	14	72
Донации	24	232
Останато	46	42
Вкупно останати обврски	1,597	1,703

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илиади Денари освен Доколку не е поинаку наведено)

40 Запишан капитал А. Запишан капитал

卷之三

Номинална вредност по акција	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	неоткупливи приоритетни акции	Бкупно запишан капитал
обични акции	2014	2013	2014	2013
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-
Поделба/окупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете ги детално):	-	-	-	-
Конверзија на приоритетните акции во обични акции	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	75,607

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Запишан капитал (продолжува)

*Б. Дивиденди**B1. Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата*

	2014	2013
--	------	------

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

	2014	2013
--	------	------

Дивиденда по обична акција (во Денари)

Дивиденда по приоритетна акција

B2. Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	2014	2013
--	------	------

Објавени дивиденди по 31 декември

	2014	2013
--	------	------

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција*B. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас*

	2014	2013	2014	2013
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
<i>Име на акционерот</i>				
ЗГ ФУЛМ Скопје	75,607	75,607	75,607	100%
	75,607	75,607	75,607	100%

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

41 Заработка по акција

A. Основна заработка по акција

	2014	2013
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето-добивка за годината	-	-
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето-добивка/(загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-

број на акции

	2014	2013
Пондериран просечен број на обичните акции	-	-
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	-	-
Основна заработка по акција (во Денари)	-	-

B. Разводната заработка по акција

	2014	2013
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	-	-
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	-	-

број на акции

	2014	2013
Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)	-	-
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	-	-
Разводната заработка по акција (во Денари)	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

42 Потенцијални и преземени обврски
42.1 Потенцијални обврски

	2014	2013
Платежни непокриени гаранции		
- во Денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во Денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции		
- во Денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во Денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви		
- во Денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во Денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки		
Неискористени лимити на кредитни картички		
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити		
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	-	-
(Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	-	-

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Штедилницата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Штедилницата не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Превземени обврски

На 31 декември 2014 година Штедилницата немаше превземени обврски за капитални набавки.

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2014 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Штедилницата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Штедилницата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Штедилницата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Потенцијални и преземени обврски (продолжува)

42.2 Потенцијални средства

2014

2013

Вкупно потенційні средства

43 Работи во име и за сметка на трети лица

	средства	обврски	нето-позиција	средства	обврски	нето-позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во Денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во Денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во Денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во Денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во Денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во Денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

44 Трансакции со поврзаните страни

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на Штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

A. Биланс на состојба

	Матично друштво	По- дружници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на Штедилниц ата	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2014						
Средства						
Тековни сметки						
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1,303	-	1,303
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	386	-	386
Вкупно	-	-	-	1,689	-	1,689
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)
A. Биланс на состојба (продолжува)

	Матично друштво	По- дружници	Придру- женi друштва	Раководен кадар на Штедилниц ата	Останати пovрзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2013						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Обврски						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1,234	-	1,234
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	355	231	586
Вкупно	-	-	-	1,589	231	1,820
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Матично друштво	По- дружници	При- дружени друштва	Раководен кадар на Штедилниц ата	Останати поврзани страни	Вкупно
2014						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргуваче	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	41	-	41
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргуваче	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	29	29
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	41	29	70
2013						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргуваче	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	60	-	60
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргуваче	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	621	621
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	60	621	681

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)
B. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата

	2014	2013
Краткорочни користи за вработените	4,614	4,338
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	660	695
Вкупно	5,274	5,033

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со Штедилницата се: лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5 % од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица, подружници на Штедилницата и други лица со кои Штедилницата има блиски врски. Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

45 Наеми

A. Наемодавател

A1. Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на доспевање на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

A2. Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на доспевање на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

	Земјишта	Градежни објекти	Трансп. средства	Мебел и канц. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	-	-	-
состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

B. Наемател

B1. Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на доспевање на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Наеми (продолжува)**Б. Наемател (продолжува)****Б1. Обврски по финансиски наеми (продолжува)**

Сегашна сметководствена вредност	Земјишта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опремата	Вкупно
на 1 јануари 2013	-	-	-	-	-	-	-
на 31 Декември 2014	-	-	-	-	-	-	-
на 31 Декември 2014	-	-	-	-	-	-	-

Б2. Обврски по неотповидни оперативни наеми

Состојба на 31 Декември 2014	Вкупно обврски по неотповидни оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповидни оперативни наеми
Сегашна вредност на минималните плаќачња за наемот	до 1 година	од 1 до 5 години
Вкупно	529	529
Состојба на 31 Декември 2013	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќачња за наемот	461	461
Вкупно	461	461

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

46 Плаќања врз основа на акции

	2014	2013
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	2014			2013
	брой на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	брой на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари				
Промени во текот на годината:				
- опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
- опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
- останати дадени опции	-	-	-	-
- форфетирани опции	-	-	-	-
- реализирани опции	-	-	-	-
- опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

47 Настани по датумот на известување

Од датумот на билансот на состојба до датумот кога овие извештаи беа одобрени за издавање, нема настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Прилози
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година

Прилог 1-Годишна сметка

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Прилози
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година

Прилог 2-Годишен извештај

